


Покрај планираните рокади, премиерот може да се соочи со притисок од НСДП и СП. Тито Петковски и Љубисав Иванов-Синго имале состанок во Кратово, каде разговарале за обединување на овие два политички субјекта. Во политичките кулоари се зборува дека во играта треба да влета и ЛП на Стојан Андов. Но, оваа комбинација е неизводлива, бидејќи Столе и Синго политички многу не се миришаат, а и некако е поблизок до Љубчо Георгиевски и до Никола Груевски. Најверојатно, со обединувањето Петковски сака да направи брејк во Владата и да си ја засили позицијата, откако Џафери и Тачи си ја засилија својата положба со доведувањето на ПДП во Владата, при тоа знаејќи за блиските врски меѓу ДПА и ВМРО-Народна.



ЉУБИСАВ ИВАНОВ-СИНГО



ТИТО ПЕТКОВСКИ

# ДПА ВО ПЕНАЛ СИ НСДП И СП БАРА

здравство. Испразнетото место на Алиу го наследил Џелил Бајрами. Арификмет Џемаили е новиот министер за култура, по изнудената оставка на Илиријан Беќири.

## ИМА ЛЕК ЗА ПДП

Тогашната реконструкција, односно проширувањето на министерските ресори на ДПА се толкува како засилување на позицијата на партијата на Џафери во Владата по најавеното проширување на владината коалиција, но и подобрување на позициите на двоецот Џафери-Тачи пред партискиот Конгрес. Потегот на ДПА се смета за оправдан, ако се има предвид дека во владиното мнозинство ќе влезе и ПДП на Абдулади Вејсели. Уште кога се формираше Владата министерското место за локална самоуправа му се нудеше на ПДП, која беше во коалиција со ДУИ. ПДП ќе ја добие министерската позиција во Министерството за локална самоуправа и некои функционерски места на подолно ниво. За возврат, Груевски го зголемува мнозинството на етничките заедници, потребно за донесување на законите со Бадентеровото правило во Собранието. Како што стојат работите, влегувањето на ПДП во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, ДПА, НСДП и останатите, е Пирова работа, бидејќи гласот на Вејсели не вреди многу без гласовите на Сафет Изеири и Блерим

Беќети, кои се сметаат за поблиски на ДУИ отколку на ПДП. Но, како што дознаваме, пронајдено е решение како и тие да му се придружат на лидерот Вејсели.

Позицијата во Собранието за одредени законски проекти Груевски ќе ја засилува и со пратениците Срби и Турци, Иван Стоилковик од Демократската партија на Србите, со кого се договорени работите за неговата доверба, како и со Кенан Хасипи и Незири Хади од Демократската партија на Турците.

Се чини дека Груевски, откако западна во неповолна ситуација по излегувањето на ДУИ од работата на Собранието, пополека се консолидира и ја зацврстува својата позиција, бидејќи беше обвинет дека го кочи политичкиот дијалог. Дипломатите на Груевски му сугерираа, доколку сака Македонија да ја види во НАТО и во Европската унија, да воспостави дијалог со опозицијата но, пред сè, со ДУИ. Преговорите кои се водат со партијата на Ахмети се движат во поволна насока за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, зашто сега и ДУИ е ставена во мат позиција.

Неколку месеци Ахмети и партиското раководство се обидуваат да ги смират своите членови со образложение дека и тие ќе влезат во власта. Последните ветувања беа дека на 5 април ќе станат дел од владината коалиција, па откако и тоа не помина, на членовите, особено на воинствените, им се ветува 5 мај како датум кога ДУИ ќе се договори со



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Како поминува времето по стапувањето на сцена на Владата на Никола Груевски, така се сумираат и резултатите од учинокот на неговата екипа. Како и во секоја работа така и во владината, успехот на поединци е различен. Во јавноста оценките за работата на премиерот и на министрите се различни. Можеби, како што изјави претседателот на Владата, неговите оценки ќе бидат сублимат на грешките на кои му ukazал народот. Покрај мини измените во владиниот тим сè погласно се шпекулира за нова реконструкција, која всушност би опфатила едно место, а другите ќе бидат поместувања. Поместувањата во Владата почнаа откако министерот за животна средина, Имер Алиу, стана министер без ресор, задолжен за спроведување на охридскиот Рамковен договор, при што Имер Селмани беше ослободен од двојната функција, а сега раководи само со Министерството за

Се шпекулира: министерот за правда, Михајло Маневски, ќе замине во пензија, затоа што има незадоволство од неговата работа. На Маневски не му е прифатен Законот за верски заедници од страна на Венецијанската комисија при Советот на Европа, а Изборниот закон е вратен бидејќи не ѝ бил понуден на опозицијата и не ја поминал јавната расправа, за да се донесе најдобро законско решение. Неговото место треба да го пополни Габриела Коневска Трајковска, која сега е задолжена за евроинтеграциите во Владата на Груевски. И од нејзината работа има незадоволство. По овие математики Антонио Милошоски треба да го преземе Секторот за евроинтеграции, за кој првобитно беше планиран, додека неговото место во МНР да го заземе Никола Димитров.

претседателот Бранко Црвенковски и личност која може да му внесе раздор во партијата. Една работа е поверојатна - ДПА, откако ги засили своите позиции во Владата со доведувањето на ПДП во власта, има амбиции да преземе некое од посилните министерства, односно таму каде што има повеќе пари. Ова е приликата која ДПА ја чека подолго време. Се спомнува дека тие го пикирале Министерството за транспорт и врски.

Тимот на Груевски може да биде ослабнат со најдобриот играч, Зоран Ставревски, затоа што се токми да влета во гувернерската фотелја.

## ТИТО И СИНГО ПРИТИСКААТ

Покрај планираните рокади премиерот може да се соочи со притисок од НСДП и СП. Тито Петковски и Љубисав Иванов-Синго имале состанок во Кратово, каде што разговарале за обединување на овие два политички субјекта. Во политичките кулоари се зборува дека во играта треба да влета и ЛП на

Груевски. Но, ова се лажни ветувања, затоа што Груевски нема намера ДУИ да ја вклучи во владината коалиција, особено сега по приклучувањето на ПДП кон власта. Поради ситуацијата во која се најде оваа партија, на неа ѝ се заканува енорно осипување, односно нејзино политичко минимизирање. Известно е дека ќе се прави нов политички субјект кај Албанците, а климата за тоа се испитува преку неколкуте невладини

од неговата работа. На Маневски не му е прифатен Законот за верски заедници од страна на Венецијанската комисија при Советот на Европа, а Изборниот закон е вратен бидејќи не ѝ бил понуден на опозицијата и не ја поминал јавната расправа, за да се донесе најдобро законско решение. Неговото место треба да го пополни Габриела Коневска Трајковска, која сега е задолжена за евроинтеграциите во Владата на Груевски. И од нејзината работа има незадоволство. По овие математики Антонио Милошоски треба да го преземе Секторот за евроинтеграции, за кој првобитно бе-

# ТУАЦИЈА, АТ СПАС ВО СПОЈУВАЊЕ



МНОГУ СМЕ ЈАКИ, ТАЧИ - ЦАФЕРИ

организации. ДПА ќе има контролирана поддршка од дипломатите, пред сè, од оние на САД, поради одредени заслуги во глобалната американска политика.

## ВЛАДИНА РЕКОНСТРУКЦИЈА

Се шпекулира дека министерот за правда, Михајло Маневски, ќе замине во пензија, затоа што има незадоволство

ше планиран, додека неговото место во МНР да го заземе Никола Димитров. Сепак, во оваа комбинација има неколку факти кои не можат да се одбегнат: Димитров се надева на поддршка од Американците, но ова му е лажна надеж, бидејќи и Мартин Трневски се надеваше на истата поддршка, односно од амбасадорката на САД во РМ, Џилијан Миловановиќ, па на крајот доби корпа; Димитров не е прифатлив за Груевски затоа што се смета за човек близок до

Стојан Андов. Но, оваа комбинација е неизводлива, бидејќи Столе и Синго политички многу не се мирисаат, а и некако е поблизок до Љубчо Георгиевски и до Никола Груевски. Најверојатно, со обединувањето Петковски сака да направи брејк во Владата и да си ја засили позицијата, откако Џафери и Тачи си ја засилија својата положба со доведувањето на ПДП во Владата, при тоа знаејќи за блиските врски меѓу ДПА и ВМРО-Народна. Сепак, ваквиот маневар на НСДП нема можност за големи пресврти, затоа што во нивните редови има пратеници кои не се согласуваат со ваквите комбинаторики. Ако ова се има предвид, тогаш предупредувањето на Горѓи Трендафилов, еден од претседателските кандидати на ВМРО-Народна, дека е време да се преиспита поддршката на ВМРО-ДПМНЕ, не е случајно, туку е јасна порака до левите сили да не си го зголемуваат апетитот. Можеби на преголемите амбиции на НСДП и на СП сметките ќе им ги расипе ЛДП, за која се верува дека ќе влета во владината коалиција. Од друга страна, пак, Петковски сè уште сака ДУИ да ја види во власта. Може да се забележи соработка меѓу функционерите на овие две партии во владините институции на пониските нивоа. Борбата меѓу Јован Манасиевски и Стевче Јакимовски за лидер на партијата се засноваше на ослободувањето од СДСМ и придвижувањето кон ВМРО-ДПМНЕ.